

Службен весник на Република Македонија

Број 157

12 декември 2012, среда

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3753.		3757.	
Уредба за поблиските критериуми во однос на просторот, кадарот и опремата за земање, пресадување и разменување на органите и ткивата, за потребниот простор, опремата и кадарот што треба да ги обезбеди здравствената установа при земање, пренесување, разменување и чување на органи и ткива од човечкото тело заради лекување.....	3	Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Санкт Пелтен.....	6
3754.		3758.	
Уредба за изменување на Уредбата за Методологија за утврдување на вредноста на станот, како и Методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена.....	5	3759.	
3755.		3760.	
Уредба за Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2013 година.....	6	Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на станбен и стопански комплекс со Г2-намена во КО Градошорци, општина Василево.....	7
3756.		3761.	
Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.....	6	Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Инвестиционата програма за 2012 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Другово.....	8
		3762.	
		Одлука за формирање на Национален совет за јавно здравје.....	8
		Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за одбрана.....	8

	Стр.		Стр.
3763. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за економија.....	9	3777. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца Битола.....	13
3764. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.....	9	3778. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавната установа Прифатен центар за баратели на азил.....	13
3765. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за разуднавање....	9	3779. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈУДО Илинден Гостивар ДО Бунец – Маврово.....	14
3766. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	9	3780. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	14
3767. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	10	3781. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.....	14
3768. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност "Balkan Peace Support 2012" во Република Турција.....	10	3782. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Санкт Пелтен.....	14
3769. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар, патничко моторно возило на Министерството за финансии.....	10	3783. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Колумбија, со седиште во Богота.....	15
3770. Одлука за изменување на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Аеродром.....	11	3784. Решение за именување в.д. директор на Геолошкиот завод на Република Македонија.....	15
3771. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари-огревни дрва на ЈП „Македонија пат“.....	11	3785. Решение за именување заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	15
3772. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	11	3786. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	15
3773. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавната установа Завод за рехабилитација и заштита Бања Банско.....	12	3787. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	15
3774. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавна установа Специјален завод Демир Капија.....	12	3788. Правилник за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на служба на летачи и друг летачки персонал и воздухопловно технички персонал во Армијата на Република Македонија, во зависност на условите под кои се вршат должностите.....	15
3775. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавната установа Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци Ранка Милановиќ.....	12	3789. Правилник за начинот на работа и користење, просторните, техничко-технолошките и другите карактеристики на надзорниот информациски систем, обемот и начинот на неговото следење и начинот на неговото поврзување и размена на податоците со информацискиот систем на Управата за јавни приходи.....	16
3776. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавната установа за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми.....	13	3790. Исправка на Правилникот за формата и содржината, вредноста, начинот на издавање, подигање, повлекување од употреба, како и формата и содржината на евиденцијата за употребените адвокатски маркички.....	24
		Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3753.

Врз основа на член 33 став 2 и член 41 став 5 од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2012 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, КАДАРОТ И ОПРЕМАТА ЗА ЗЕМАЊЕ, ПРЕСАДУВАЊЕ И РАЗМЕНУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ТКИВАТА, ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРОСТОР, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ОБЕЗБЕДИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА ПРИ ЗЕМАЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ, РАЗМЕНУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ОРГАНИ И ТКИВА ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат поблиските критериуми во однос на просторот, кадарот и опремата за земање, пресадување и разменување на органите и ткивата, потребниот простор, опремата и кадарот што треба да ги обезбеди здравствената установа при земање, пренесување, разменување и чување на органи и ткива од човечкото тело заради лекување.

Член 2

Здравствената установа која врши земање, пресадување и разменување на органи и/или ткива од телото на умерено лице или од живо лице заради пресадување треба да:

- 1) врши болничко – хируршка дејност во зависност од видот на органот и ткивото,
- 2) има најмалку две операциони сали и соодветна медицинска опрема за земање и пресадување на органи и ткива,
- 3) има простории и опрема кои обезбедуваат спречување на квалитативната промена, злоупотреба или бактериска или било која друга контаминација на земните органи и/или ткива,
- 4) има тим составен од најмалку тројца доктори на медицина – специјалисти од соодветни хируршки гранки оспособени за земање и пресадување на органи и/или ткива и еден доктор на медицина – специјалист по анестезиологија со реаниматологија.

Просторијата во која се врши земање на органи и/или ткива од жив дарител треба да овозможи здравствена и лична сигурност, како и приватност на дарителот.

Член 3

Здравствената установа која врши земање, пресадување и разменување на органи и/или ткива од телото на умерено лице или од живо лице, освен тимот од член 2 став 1 точка 4) од оваа уредба, по однос на кадарот треба да има и:

- 1) тим од најмалку двајца здравствени работници обучени за земање и пресадување на органи и/или ткива со потврда за завршена обука за земање на органи, ткива и клетки;
- 2) определено лице одговорно за постапката на оценување на подобноста на дарителот на органот и/или ткивото;
- 3) детален опис на работните места, должности и одговорности на членовите на тимот;
- 4) план за континуирано, стручно усовршување на кадарите за:

- здобивање со соодветно знаење и искуство за постапките кои се поврзани со работното место;

- запознавање со организациската структура и начинот на дејствување на системот за трансплантација, системот за квалитет и системот за следење и известување за сериозни штетни настани и сериозни штетни реакции;

- соодветно информирање за етичките и правните аспекти и стандарди на добрата медицинска пракса во областа на земањето и пресадувањето на органи и/или ткива;

5) определено лице за водење на регистарот за сериозни штетни настани и сериозни штетни реакции;

6) определено лице за обезбедување на системот за квалитет и

7) определено лице за водење и чување на медицинската документација.

Член 4

Здравствената установа која врши земање и пресадување на органи и/или ткива од телото на умерено лице или од живо лице заради пресадување по однос на опремата треба да има:

- 1) опрема за проценка на соодветноста на дарителот, како и инструменти и опрема за земање и пресадување на одредени видови органи и/или ткива и биолошки примероци соодветно дизајнирани и редовно одржувани исклучително за целите за кои се наменети,
- 2) опрема за стерилизација, ако се користат инструменти за повеќекратна употреба, со стандардна оперативна процедура за нивно чистење и стерилизација,
- 3) помагала и инструменти за реконструкција на телата во случај кога се врши земање на орган и/или ткиво од умерено лице.

Член 5

Здравствената установа која врши дејност чување на органи и/или ткива земени од телото на умерено лице или од живо лице заради пресадување (во натамошниот текст: Банка на ткива) по однос на просторот треба да има одделни простории и безбедносен систем за изолација на ткива од карантин, од ткивата кои се отфрлени и од ткивата кои се прифатени за примена во зависност од видот на ткивото.

Просториите од став (1) на овој член за складирање на ткива треба да бидат физички одвоени и точно означени за да се обезбеди разлика меѓу ткивата кои се во карантин од оние кои се за примена и оние кои се отфрлени, со цел да се спречи замена и меѓусебна контаминација.

Член 6

- Банката на ткива по однос на опремата треба да има:
- 1) опрема за чување на ткивата, дизајнирана и одржувана само за целите за кои е наменета,
 - 2) уреди за складирање за да се обезбеди физичка одвоеност внатре во самиот уред за чување на одредени ткива,
 - 3) преносни садови (контејнери) за складирање, кои овозможуваат чување на ткивата во контролирани услови,
 - 4) електронски систем за евиденција кој обезбедува идентификација и следење на ткивата во било која фаза на активност,
 - 5) систем за обезбедување на објектите за пакување и складирање, за да се спречат сите можни ситуации кои би имале негативен ефект врз функцијата или интегритетот на ткивата,
 - 6) средства за контрола на квалитетот на просторот за чување, за да се избегне негативно влијание на употребливоста, интегритетот или биолошките карактеристики на ткивата и безбедноста на персоналот,

7) опрема за обезбедување на услови за складирање кои се потребни за одржување на бараните својства на ткивата, вклучувајќи ги релевантните параметри како што се температурата, влажноста и квалитетот на воздухот со електронски систем за следење и евидентирање,

8) опремата и техничките уреди треба да бидат идентификувани и потврдени, редовно прегледувани и превентивно одржувани, согласно со упаствата на производителот,

9) ефикасен и проверен систем за следење и известување за сериозни штетни настани и сериозни штетни реакции, како и систем за повлекување од употреба на органите и ткивата кои можат да предизвикаат такви настани и реакции, и

10) опрема за обезбедување на квалитет на воздухот и хигиената во услови на директна изложеност на ткивата на околината, за да ризикот од контаминација, вклучувајќи ја и мегусебната контаминација, се сведе на најмала можна мера.

Член 7

Банката за ткива по однос на кадарот треба да има:

1) тим од најмалку две вработени лица, обучени за вршење на соодветната активност за која се бара овластувањето во зависност од видот на ткивото,

2) определено одговорно лице, кое е доктор на медицина со лиценца за работа, со најмалку две години работно искуство во соодветната област и обучено за воспоставување и одржување на системот на квалитет заснован на начелата за добрата медицинска пракса, системот за следливост на органи и ткива кои се земаат, разменуваат, пренесуваат и пресадуваат од дарителот до примателот и обратно и систем за следење и известување за сериозни штетни настани и сериозни штетни реакции и на квалитетот и применливоста на ткивата за употреба,

3) план за континуиран професионален развој со кој секој вработен ќе:

- се здобие со соодветни знаења и искуства, со цел да ги разбере техничките и научните постапки кои се поврзани со должностите кои му се доделени,

- ја запознае организациската структура, начинот на дејствување на системот за трансплантација и системот на квалитет заснован на начелата за добрата медицинска пракса,

- биде соодветно информиран за етичките, правните и професионалните стандарди на добра работна пракса во Банката на ткива.

Член 8

Здравствената установа која врши земање на крвотворни матични клетки од периферна крв, во однос на просторот треба да има:

1) центар за аферезно колекционирање на крвотворни матични клетки од периферна крв со клеточен сепаратор од алогени и автологни дарители,

2) посебна просторија за сепарација, подготовка, замрзнување (криопрезервација) на крвотворни матични клетки, чување на крвотворни матични клетки под постојан мониторинг на кислород заради заштита на работниците и нивно евидентирање.

Член 9

Здравствената установа која врши земање на крвотворни матични клетки од коскена срцевина, во однос на просторот треба да:

1) има опремена операциона сала,

2) има посебна просторија за сепарација, подготовка, замрзнување (криопрезервација) на крвотворни матични клетки, чување на крвотворни матични клетки под постојан мониторинг на кислород заради заштита на работниците и нивно евидентирање.

Член 10

Здравствената установа која врши земање на крвотворни матични клетки од папочна врвца, во однос на просторот треба да има:

1) простор за вршење на болничка здравствена дејност од областа на гинеколошко - акушерската дејност,

2) посебна просторија за краткотрајно чување и обележување на добиените материјали од каде ќе се обезбеди навремен транспорт до банката за матични клетки.

Член 11

Здравствената установа која врши земање и/или чување на крвотворни матични клетки од периферна крв, коскена срцевина или папочна врвца во однос на опремата и кадарот треба да има:

1) медицинско-техничка опрема за земање, обработка, тестирање и складирање на крвотворни матични клетки која е утврдена, калибрирана и одржувана за да одговара на намената,

2) садови за чување на замрзнатите материјали кои имаат постојана контрола на температурата и висината на азот во резервоарот за заштита на складираните материјали,

3) инсталиран аларм кој ќе се активира во случај на отстапувања или итност,

4) електронски систем за евиденција на крвотворни матични клетки со соодветна програма за евиденција на земените, обработените и складираните крвотворни матични клетки, како и систем за следење и известување за сериозни штетни настани и сериозни штетни реакции,

5) одговорни лица за активностите во врска со земање и чување на крвотворни матични клетки,

6) лиценцирани здравствени работници со соодветно медицинско образование, сертифицирани за работите кои ги извршуваат со најмалку две години работно искуство во областа на земање и чување на крв или ткиво,

7) одговорно лице за организација на транспортот и приемот на крвотворни матични клетки.

Член 12

Здравствените установи кои вршат автологна употреба на крвотворни матични клетки треба да:

1) имаат тим за употреба на крвотворни матични клетки од најмалку два доктори на медицина со специјализација од областа на интерна медицина, педијатрија и/или трансфузиона медицина со субспецијализација по хематологија или онкологија,

2) имаат тим од најмалку двајца здравствени работници за земање на крвотворни матични клетки од коскена срцевина,

3) имаат најмалку три медицински сестри кои имаат искуство во нега на болни кај кои е извршена автологна употреба на крвотворни матични клетки, со цел да се покријат потребите на пациентите во сериозната клиничка состојба,

4) имаат изолациски единици со обезбедени услови за намалување на можноста за воздушна микробиолошка контаминација,

5) имаат пристап до единиците на интензивна нега,

6) имаат пристап до радиотерапевтските служби кои имаат протоколи за лекување со радијација во широко поле (зрачење на целото тело),

7) имаат простор за нега на болните кој заштитува од пренесување на инфективни агенци,

8) користат 24 часа достапна трансфузиолошка служба одговорна за соодветна потпорна терапија со крвни продукти за трансплантираните пациенти како и за преработка на крвотворни матични клетки,

9) имаат 24 часовна снабденост со лекови,

10) имаат обезбедено патолошка дијагностика заради дијагностицирање на компликации поврзани со пресадувањето и извршување пост мортем испитувања,

11) имаат обезбедено микробиолошка лабораторија во која се врши контрола на инфекциски компликации кај пациентите,

12) имаат систем на квалитет заснован на начелата за добрата медицинска пракса кој вклучува стандардни процедури кои се однесуваат на лекување и нега на пациенти, вклучувајќи ја и проценката на дарителот и примателот, избор на терапија, добивање согласност од дарителот, безбедност на дарителот и примателот, постапка за подобрување на програмата.

Член 13

Здравствените установи кои вршат алогена употреба на крвотворни матични клетки од сродни дарители покрај посебните критериуми од член 12 од оваа уредба, треба да:

1) имаат достапност до акредитирани лаборатории за ХЛА (HLA/Human leukocyte antigen) типизација во кои ќе се одредува полиморфизмот на основниот систем на совпаѓање на ткивата (ХЛА),

2) раполагаат со простор за карантин, кој применува систем за обратна изолација.

За вршење алогена употребана крвотворни матични клетки од несродни дарители, покрај посебните критериуми од членот 12 од оваа уредба и од став 1 на овој член, здравствената установа која врши алогена употреба од несродни дарители на крвотворни матични клетки треба да има на располагање лабораторија за типизација на ткива, која може да утврди локуси А, В, С, DRB1 I DQ на ДНК ниво.

Член 14

Универзитетска клиника, клиничка болница или специјална болница може да врши пресадување на мускулно - скелетни ткива за што треба да има формирано специјалистичка хируршка единица со најмалку еден специјалист во областа на пресадување на мускулно - скелетни ткива.

Универзитетска клиника, клиничка болница или специјална болница може да врши пресадување на кожно ткиво за што треба да има формирано специјалистичка хируршка единица со најмалку еден специјалист во областа пресадување на кожно ткиво.

Универзитетска клиника, клиничка болница или специјална болница може да врши пресадување на срцеви залистоци за што треба да има формирано оддел за кардиохирургија со најмалку еден специјалист во областа пресадување на срцеви залистоци.

Универзитетска клиника, клиничка болница или специјална болница може да врши пресадување на делови на крвни садови за што треба да има формирано специјалистичка хируршка единица со најмалку еден специјалист во областа пресадување на делови на крвни садови.

Универзитетска клиника, клиничка болница или специјална болница може да врши пресадување на група клетки за што треба да има формирано специјалистичка хируршка единица со најмалку еден специјалист во областа на пресадување на група клетки.

Универзитетска клиника, клиничка болница или специјална болница може да врши пресадување на очно ткиво за што треба да има формирано офталмолошка хируршка единица со најмалку еден специјалист во областа пресадување на очно ткиво.

Член 15

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5597/1
7 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3754.

Врз основа на член 65 став 3 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА СТАНОТ, КАКО И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА, ВИСИНАТА НА НЕПРОФИТНАТА ЗАКУПНИНА, НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗАКУПНИНАТА, ПРОСТОРНИТЕ НОРМИ, НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОТ, ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НЕПРОФИТНИ СТАНОВИ, СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ, ЗА ПРИВРЕМЕН ЗАКУП И ЗАКУПОТ НА СТАНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА НАМЕНА

Член 1

Во Уредбата за Методологија за утврдување на вредноста на станот, како и Методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена („Службен весник на Република Македонија“, бр.13/10, 30/10 и 151/11), во член 4 став (9), точката 1 се брише.

Точката 2 која станува точка 1 се менува и гласи:

„1. Корекциониот коефициент (K_f) се утврдува како производ од годините на старост на станот (сметано календарски), и една од следните годишни стапки на амортизација (ГСА) во зависност од видот на материјалот од кој е изграден објектот:

- од бетон, бетон и метал, камен или тула ГСА = - 0.01

- од метал ГСА = - 0.02

- од дрво или друг материјал ГСА = - 0.03“

Точките 3, 4 и 5 стануваат точки 2, 3 и 4.

Член 2

Во членот 12, бројот „0,46“ се заменува со бројот „0,35“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8784/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3755.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

**У Р Е Д Б А
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2013 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите за јавните установи за деца - детски градинки по општини за 2013 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 година во Раздел 15001- Министерство за труд и социјална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Пренос на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитување на деца - општински јавни установи за деца -детски градинки.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- основна сума по дете за престој на дете во општинска јавна установа за деца – детска градинка со вкalkулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за деца – детски градинки каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;
- број на деца во општинска јавна установа за деца – детска градинка според фактичкиот број на деца и искористеноста на проектираниот капацитет на општинската јавна установа за деца - детска градинка;
- број на вработени во општинска јавна установа за деца - детска градинка.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

БД заштита на децата = ОС x Коефициент

ОС = Т x Бр

• БД заштита на деца – претставува блок дотација за дејноста згрижување и воспитување на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки, по општина;

• ОС – претставува основна сума по дете годишно за дејноста згрижување и воспитување на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки, по општина;

• Т – претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитување на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки;

• Бр – број на деца во општински јавни установи за деца - детски градинки според фактичкиот број на деца и искористеноста на проектираниот капацитет на општинските јавни установи за деца - детски градинки, по општина;

• Коефициент – претставува коефициент според бројот на вработени и искористен капацитет на општинските јавни установи за деца-детски градинки, по општина.

Член 5

Средствата за блок дотации за општинските јавни установи за деца - детски градинки ќе се насочуваат во општините и општините во градот Скопје каде што е седиштето на установата од Буџетот на Република Ма-

кедонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр.41-8837/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3756.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРСЕЛОНА**

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 125/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3757.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО САНКТ ПЕЛТЕН**

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Австрија, со седиште во Санкт Пелтен.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 127/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3758.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БОГОТА

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Колумбија, со седиште во Богота.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 129/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3759.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ,
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И
СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО Г2-НАМЕНА ВО КО ГРАДОШОРЦИ, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на станбен и стопански комплекс со Г2-намена во КО Градошорци, општина Василево

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина/м ²	Сопственост
Градошорци – вон градежен реон	1246	112	Големевка	нива	3	3099	Република Македонија
Градошорци – вон градежен реон	1246	399	Гладно Поле	нива	2	1651	Република Македонија
Градошорци – вон градежен реон	1246	401	Гладно Поле	нива	2	1899	Република Македонија
Градошорци – вон градежен реон	1246	402	Гладно Поле	нива	2	3158	Република Македонија
Градошорци – вон градежен реон	1246	403	Гладно Поле	нива	2	5717	Република Македонија
Градошорци – вон градежен реон	1246	405	Гладно Поле	нива	2	3818	Република Македонија
Градошорци – вон градежен реон	1246	407/1	Гладно Поле	нива	2	4756	Република Македонија
Градошорци – вон градежен реон	1246	408	Гладно Поле	нива	2	792	Република Македонија
Градошорци – вон градежен реон	1246	409	Гладно Поле	нива	2	2019	Република Македонија
Градошорци – вон градежен реон	1246	432	Гладно Поле	нива	3	5473	Република Македонија
Вкупна површина:						32382м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8505/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3760.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ ДРУГОВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување на Инвестиционата програма за 2012 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Другово, бр. 02-2228/1-9/2 од 28.11.2012 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 28.11.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8637/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3761.

Врз основа на член 17 од Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Член 1

Заради проучување на прашања и политики од областа на јавното здравје, а особено безбедноста на храната, водата, воздухот и земјиштето се формира Национален совет за јавно здравје.

Член 2

Националниот совет го сочинуваат претседател и 14 члена. Претставниците од точка 2 до точка 15 се членови на Националниот совет за јавно здравје:

1. Министер за здравство – Никола Тодоров – претседател.

2. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Нефрус Челику, државен советник.

3. Министерство за локална самоуправа – Сашо Стефаноски, државен секретар.

4. Министерство за образование и наука – Елизабета Тодоровска, државен секретар.

5. Министерство за животна средина и просторно планирање – д-р Соња Лепиткова, државен секретар.

6. Министерство за труд и социјална политика – Муедин Кахвеци, државен секретар.

ЈЗУ Институт за јавно здравје:

7. Проф.др Михаил Кочубовски - специјалист по хигиена и здравствена екологија.

8. Д-р Гордана Кузмановска –специјалист епидемиолог.

9. Д-р Вјоса Речица – специјалист по социјална медицина.

ЈЗУ Институт за медицина на трудот:

10. Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска – специјалист по медицина на трудот,редовен професор на Медицински факултет во Скопје.

Агенција за храна и ветеринарство:

11. Блажо Јаневски – раководител на сектор за ветеринарно здравство.

12. Лидија Дамевска - раководител на одделение за безбедност на храна од неживотинско потекло.

Министерство за здравство:

13. Стојанчо Стојковски раководител на сектор за управување со човечки ресурси.

14. Прим. др. Киро Салвани, државен советник .

15. Прим.др Јованка Костовска, раководител на Сектор за превентивна здравствена заштита.

Член 3

Националниот совет за јавно здравје за својата работа доставува годишен извештај до Владата на Република Македонија.

Член 4

За својата работа Националниот совет донесува деловник за работа.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8727/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3762.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за одбрана бр. 41-2077/21 од 3.4.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2012).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8730/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3763.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за економија, бр.41-2077/5 од 20.3.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2012).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8730/2 6 декември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3764.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи бр. 19-6162/1 од 22.12.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/09).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8730/3 6 декември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3765.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за разузнавање, бр.41-5735/2 од 31.7.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/2012).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8730/4 6 декември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3766.

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје му престанува користењето на недвижна ствар –деловен простор на ул.„Црвена Скопска Општина“ бр.4, и тоа: локал бр.7 со површина од 43 м2 лоциран на КП.бр.9518, КО Центар 1, Имотен лист бр.46956 и локал бр.7А со површина на приземје 54 м2, кат 129 м2 и подрум 158 м2 лоциран на КП бр. 9518, КО Центар 1, евидентиран во Имотен лист бр.54414, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надоместок на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и Министерството за внатрешни работи во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8732/1 6 декември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3767.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари - патничките моторни возила:

- Форд Мондео (регистрација SK-247-PX, број на шасија: WFONXXGVBVXY44958, година на производство: 1999 година, број на мотор: RFNXY44958, сила на мотор: 66KW, работна зафатнина на мотор: 1753);

- Мицубиши Пацero-Цип (регистрација SK-525-Ю, број на шасија: JMYHNV360XJOO375, година на производство: 1999 година, број на мотор: 41140CR5036, сила на мотор: 92KW, работна зафатнина на мотор: 2835);

- Хјундаи галопер-Цип (регистрација SK-782-RO, број на шасија: KMXXNE1CP1U422205, година на производство: 2001, број на мотор: D4BHY314843, сила на мотор: 73KW, работна зафатнина на мотор: 2476);

- Нисан Примера (регистрација број SK-363-SP, број на шасија: SJNBAAP10UO272787, година на производство: 1992, број на мотор: GA16-1305770, сила на мотор: 66KW, работна зафатнина на мотор: 1597).

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8854/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3768.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ "BALKAN PEACE SUPPORT 2012" ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество на вежбовната активност "Balkan Peace Support 2012" (во натамошниот текст: вежбовна активност) која ќе се реализира во Истанбул, Република Турција во време од 9 - 15.12.2012 година се испраќаат четири припадници на Армијата на Република Македонија и тоа:

- Извршен офицер во состав на секцијата на Началникот на штаб.

- Офицер за планирање во Г-5
- Офицер за СИМС во НИ CON
- Офицер С-2/С-3 во командата на 2.мпб.

2. Финансиските трошоци за исхрана, сместување и транспорт од аеродромот до сместувачките капацитети, како и секојдневно од сместувачките капацитети до местото на реализација на вежбата се обезбедени од страна на земјата домаќин. Трошоците за транспорт на 4 лица од Република Македонија до Република Турција изнесуваат 80.000,00 денари и истите се обезбедени во Буџетот на Министерството за одбрана за 2012 година во потпрограма 12 - Меѓународни активности, ставка 420 - патни и дневни расходи.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9039/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3769.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР, ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движна ствар со следните карактеристики:

Патничко моторно возило со регистарски ознаки SK-295-SE

- марка MERCEDES,
- тип BENC S - 400-CDI,
- шасија број WDB2201281A209961,
- мотор број 62896040005215,
- година на производство 2001 година,
- сила на моторот 184 kw/ks,
- работна зафатнина на моторот 3996 см 3.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи, склучува договор со министерот за финансии, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука, која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9137/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3770.

Врз основа на член 42, став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Во Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Аеродром („Службен весник на Република Македонија“ број 147/12), во член 1 зборовите: „со површина од 11251 м²“ се заменуваат со зборовите: „со површина од 11236 м²“, зборовите: „вкупна површина од 11690 м²“ се заменуваат со зборовите: „вкупна површина од 11675 м²“, зборовите: „со површина од 8924 м²“ се заменуваат со зборовите: „со површина од 8908 м²“, зборовите: „со површина од 5 м²“ се заменуваат со зборовите: „со површина од 1761 м²“ и зборовите: „вкупна површина од 11256 м²“ се заменуваат со зборовите: „вкупна површина од 11240 м²“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9179/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3771.

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ-ОГРЕВНИ ДРВА НА ЈП „МАКЕДОНИЈА ПАТ“

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари:

– огревни дрва, количина 100м³, во вредност од 297.000,00 денари.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се предаваат на трајно користење, без надомест на ЈП „Македонија пат“.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на ЈП „Македонија пат“ со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9280/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3772.

Врз основа на член 15, став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое преставува:

- КП.бр. 3408/1 КО Карпош со површина од 10 430 м², евидентирана во Имотен лист број 56583;

Врз основа на Согласноста број 09-9162/2 од 4.12.2012 година, на Министерството за образование и наука со која се откажало од потребата за изградба на објект од јавен интерес утврден со закон.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Карпош согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Карпош број 51-7006/1 од 20.11.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2011).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9281/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3773.

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗАШТИТА
БАЊА БАНСКО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 8.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавната установа Завод за рехабилитација и заштита Бања Банско.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за загревање на просториите на Јавна установа Завод за рехабилитација и заштита Бања Банско.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Јавната установа Завод за рехабилитација и заштита Бања Банско.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9284/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3774.

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ НА ЈАВНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛЕН
ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 70.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавната установа Специјален завод Демир Капија.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за загревање на просториите на Јавната установа Специјален завод Демир Капија.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Јавната установа Специјален завод Демир Капија.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9284/2
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3775.

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И
ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ РАНКА
МИЛАНОВИЌ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 13.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавната установа Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци Ранка Милановиќ.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за загревање на просториите на Јавната установа Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци Ранка Милановиќ.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9284/3
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3776.

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ВОСПИТНО
СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 20.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавната установа за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за загревање на просториите на Јавната установа за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар Јавната установа за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9284/4
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3777.

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 20.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавна установа Дом за доенчиња и мали деца Битола.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за загревање на просториите на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца Битола.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца Битола.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9284/5
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3778.

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 16.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на Јавна установа Прифатен центар за баратели на азил.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за загревање на просториите на Јавната установа Прифатен центар за баратели на азил.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар Јавната установа Прифатен центар за баратели на азил.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9284/6
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3779.

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈУДО ИЛИНДЕН ГОСТИВАР ДО БУНЕЦ – МАВРОВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 20.000 литри масло за греење ЕЛ-1 на ЈУДО Илинден Гостивар ДО Бунец – Маврово.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за загревање на просториите на ЈУДО Илинден Гостивар ДО Бунец – Маврово.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на ЈУДО Илинден Гостивар ДО Бунец – Маврово.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9284/7 6 декември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3780.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на дел од недвижна ствар — објект кој се наоѓа на ул.„Борис Кидрич“, КП 3356, КО Кичево 6, со вкупна површина од 122 м2, и тоа:

- број па зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина на посебниот дел од зградата 109 м2 и

- број на зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина на посебниот дел од зградата 13 м2,

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9374/1 6 декември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3781.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРСЕЛОНА

1. Се именува Марио Сезар Деус Јела за Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 126/1 6 декември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

3782.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО САНКТ ПЕЛТЕН

1. Се именува Сузане Редлер за Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Санкт Пелтен.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 128/1 6 декември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

3783.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
КОЛУМБИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БОГОТА

1. Се именува Рикардо Ангосо Гарсија за Почесен конзул на Република Македонија во Република Колумбија, со седиште во Богота.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 130/1 6 декември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

3784.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ГЕОЛОШКИОТ
ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За вршител на должноста директор на Геолошкиот завод на Република Македонија, се именува д-р Гаврил Мираковски, сметано од 1 јануари 2013 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-8623/1 11 ноември 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3785.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 декември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. За заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се именува Асип Усеини, досегашен заменик на директорот на Дирекцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-9377/1 6 декември 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3786.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 декември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува Лидија Штерјова, раководител на Одделение за организациски развој и обука во Државно правобранителство на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-9378/1 6 декември 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3787.

Врз основа на член 55 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 декември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. За член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија - претставник од Министерството за здравство се именува Ангел Митевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-9380/1 6 декември 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

3788.

Врз основа на член 158 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11 и 55/12), министерот за одбрана, донесе

ПРАВЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ
НА ПЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБА НА ЛЕТАЧИ
И ДРУГ ЛЕТАЧКИ ПЕРСОНАЛ И ВОЗДУХОПЛОВНО
ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, ВО ЗАВИСНОСТ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ
СЕ ВРШАТ ДОЛЖНОСТИТЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на додатокот на плата за вршење на служба на летачи и друг летачки персонал и воздухопловно технички персонал во Армијата на Република Македонија, во зависност од условите под кои се вршат должностите.

Висината на додатокот на плата за вршење на служба на летачи и друг летачки персонал и воздухопловно технички персонал во Армијата на Република Македонија, во зависност од условите под кои се вршат должностите, изнесува:

1. Летачи-пилоти:

1.1. Пилот на борбени надзвучни и низзвучни авиони со брзина поголема од 0,72 маха и пилот на борбени и извидувачки хеликоптери:

- I категорија на стручна и борбена оспособеност.....960 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност.....870 бодови,
- III категорија на стручна и борбена оспособеност.....740 бодови.

1.2. Пилот на борбени авиони со брзина помала од 0,72 маха, тешки и средни транспортни хеликоптери и средни транспортни авиони:

- I категорија на стручна и борбена оспособеност.....910 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност.....820 бодови,
- III категорија на стручна и борбена оспособеност.....690 бодови.

1.3. Пилот на лесни школски авиони и хеликоптери, лесни авиони за општа намена и лесни транспортни авиони:

- I категорија на стручна и борбена оспособеност.....870 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност.....740 бодови,
- III категорија на стручна и борбена оспособеност.....640 бодови.

1.4. Слушател-пилот.....295 бодови.

2. Друг летачки персонал:

2.1. Оператор навигатор:

- I категорија на стручна и борбена оспособеност.....440 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност.....395 бодови,
- III категорија на стручна и борбена оспособеност.....350 бодови.

2.2. Техничар -оператор- навигатор:

- I категорија на стручна и борбена оспособеност.....420 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност.....380 бодови,
- III категорија на стручна и борбена оспособеност.....335 бодови.

2.3. Специјалист летач.....190 бодови.

2.4. Слушател летач (освен пилот).....140 бодови.

3. Воздухопловно-технички персонал:

3.1. Воен воздухопловен инженер:

- а) за контрола на квалитетот.....310 бодови,
- б) за техничка подготовка:
- на борбена авијација и во ВТч за одржување во 2 и 3 степен.....270 бодови,
- на транспортна авијација.....270 бодови,
- на школски-тренажна авијација.....250 бодови,
- на опслужување на летањето.....250 бодови.

3.2. Воен воздухопловен техничар:

- а) Инструктор за практична настава:
- на борбена авијација и во ВТч за одржување во 2 и 3 степен.....250 бодови,
- на транспортна авијација.....250 бодови,
- на школски-тренажна авијација.....230 бодови,
- на опслужување на летањето.....220 бодови.
- б) Технички контролор:
- на борбена авијација и во ВТч за одржување во 2 и 3 степен.....230 бодови,
- на транспортна авијација.....230 бодови,

- на школски-тренажна авијација.....210 бодови,
- на опслужување на летањето.....200 бодови.

в) Механичар:

- на борбена авијација и во ВТч за одржување во 2 и 3 степен.....210 бодови,
- на транспортна авијација.....210 бодови,
- на школски-тренажна авијација.....200 бодови,
- на опслужување на летањето.....180 бодови.

г) Помошник механичар:

- на борбена авијација и во ВТч за одржување во 2 и 3 степен.....100 бодови,
- на транспортна авијација.....95 бодови,
- на школски-тренажна авијација.....85 бодови,
- на опслужување на летањето.....80 бодови.

Член 2

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на служба на летачи и друг летачки персонал и воздухопловно технички персонал во Армијата на Република Македонија, во зависност од условите под кои се вршат должностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/11).

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-6403/1
6 декември 2012 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3789.

Врз основа на член 21-б став (2) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА И КОРИСТЕЊЕ, ПРО-
СТОРНИТЕ, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ И
ДРУГИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАДЗОРНИОТ
ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ, ОБЕМОТ И НАЧИ-
НОТ НА НЕГОВОТО СЛЕДЕЊЕ И НАЧИНОТ НА
НЕГОВОТО ПОВРЗУВАЊЕ И РАЗМЕНА НА ПО-
ДАТОЦИТЕ СО ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на работа и користење, просторните, техничко-технолошките и другите карактеристики на надзорниот информациски систем кај приредувачите на посебни игри на среќа (во натамошниот текст: НИС), обемот и начинот на неговото следење и начинот на неговото поврзување и размена на податоците со информацискиот систем на Управата за јавни приходи.

Член 2

Поимите употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „НИС“ е компјутерски систем кој ги следи, запишува и чува податоците од сите уреди за играње на кои приредувачот организира игри на среќа, вклучува благајничко работење поврзано со организирањето на игрите на среќа и ги следи, запишува и чува настаните

поврзани со функционирањето на тој компјутерски систем, кој треба да се наоѓа на територијата на Република Македонија.

2. Автомат за игра на среќа (во натамошниот текст: АИС) е вид на уред за играње со едно или повеќе места за играње на кое учесникот во игрите на среќа независно игра против уредот, самостојно, а во записите во НИС значи единствена интерна ознака која претставува автомат за играње односно поединечно место за играње;

3. "АФТИ (Account Fund Transfer In)" е броило на вкупниот износ на уплата во АИС;

4. "АФТО (Account Fund Transfer Out)" е броило на вкупниот износ на исплата во АИС;

5. Администратор на НИС е лице вработено кај приредувачот на игрите на среќа, одговорно за вклученоста на уредите за играње во НИС, за правилноста и безбедноста на функционирањето и на употребата на НИС;

6. Благајна е просторија во која се вршат готовински, безготовински и жетонски трансакции и каде што се изготвува дневна пресметка во казино, автомат клуб и обложувалница;

7. Безготовинско работење е дел од благајничкото работење вклучено во НИС кое опфаќа употреба на СБР и вклучува проверување на важноста на картичките и на состојбата на парите на СБР, спроведување и бележење на трансакции во поврзувањето со СБР;

8. Вид на НИС е НИС кој може да го сочинуваат заклучени функционални делови на еден или повеќе производители на платформата што ја одредуваат оперативните системи, системите за работа со бази на податоци, моделот на податоци, клучните шифрарници, програмската опрема и клучните функционалности на системот;

9. Верзија на НИС е НИС од ист вид, на иста платформа, на исти производители, која во основа има ист, евентуално дополнет модел на податоци, меѓу себе поврзани и дополнети клучни шифрарници, а се разликува во некои делови од програмската опрема и во некои функционалности;

10. Влог (уплата) е износот кој учесникот во игрите на среќа го уплатува во одредена игра на среќа на уредот за играње;

11. GM (Games) значи броило на одиграни игри на АИС;

12. Добивка од обложување е износ на пари што уплатно-исплатните места во обложувалницата треба да го исплатат на учесникот во играта на среќа сразмерно на уплатениот влог и утврдениот коефициент од обложувањето;

13. Дневник на НИС е дневник на настаните, опремени со редни броеви и забележан датум и време, кои ги бележи во посебна табела и се врзани за настаните на уредите за играње, на процесите на играње и на процесите поврзани со нив;

14. Електромеханички АИС е автомат за играње со едно или повеќе места за играње и кај кој исходот од играта зависи од електромеханичкиот генератор на случајност или прикажан на електромеханички начин, со исклучок на АИС со електромеханички дискови и уреди со барабани за извлекување;

15. Жетон е замена за одреден износ на пари односно монета со одредена вредност која во играта се употребува за уплати и исплати;

16. Идентификација на прогресива (ID progressive) е ознака која единствено го одредува прогресивниот систем, фондот на прогресивата и нивото на прогресивата истата може да биде составена од ознаката на прогресивата, од ознаката на фондот и од бројот на нивото настапува во сите записи што се однесуваат на таа прогресива;

17. ЈР (Jackpot) е броило на пресметковните кредитни поени на АИС исплатени како главна добивка (џекпот) односно добивка која се исплатува рачно;

18. Картичка за играње е специјална картичка што приредувачот му ја издава на учесникот во игрите на среќа со намена за безготовинско работење и која обезбедува идентификација на учесникот во игрите на среќа со примена на специјална читачка и влезно/излезната единица сместена на местата за играње на уредите за играње и на благајните;

19. Компатибилен терминал е оддалечена деловна станица на приредувачот на играта на среќа од која можат да се спроведуваат програми на НИС со примена на стандардните програми за емулација на терминалите, на стандардните веб прелистувачи (Internet Explorer, FireFox, Chrome и др.) или стандардните мали клиенти (thin client) како на пример NT Terminal Server Client;

20. Кредит е состојба во полза на учесникот во игрите на среќа, прикажана на автоматот за игри на среќа во автомат клуб и казино како број на кредитни поени;

21. Кредитен поен е единица за мерење на влогот во играта на среќа и на исплатите од играта на среќа кај автоматите за игри на среќа во автомат клубот и казиното со точно утврдена вредност која може да ја одбере учесникот во игрите на среќа;

22. Лог значи забелешка на операцискиот систем, на системот за работа со бази, НИС, односно друга заштитна програма за одредена активност на системот;

23. Ливче (тикет, вредносно ливче, исплатно ливче) е вредносен купон опремен со алфанумерички кодови, кои се наменети за уплата и исплата на кредити во автомат клуб и казино и уплата и исплата во уплатно-исплатни места во обложувалници;

24. Ниво на прогресива е поединечен дел на фонд од прогресивата кај кој вредностите на нивоата се поврзани меѓу себе;

25. Пресметковен модел на уред за играње е формула за изготвување на пресметка на одделен уред за играње во обложувалница, автомат клуб и казино, врз основа на броилата на уплатите во играта и на исплатите од играта;

26. Пресметковен период е дефиниран временски интервал во рамките на работното време за кој приредувачот изготвува извештаи за извршени уплати и исплати.

27. Приемник на банкноти ВА (bill acceptor) е уред наместен на местото за играње на АИС кој прима банкноти или ливчиња со различна вредност на валута за играње;

28. Процес на играње е редослед на постапките и дејствијата кои во согласност со прописите, упатствата за спроведување на игрите и правилата на играта на среќа треба да се извршат при приредување на посебните игри на среќа на автоматите за игри на среќа во автомат клуб и казино и компјутерите во обложувалница;

29. Просторија за играње (деловна просторија) е просторија во кој се наоѓаат автоматите за игри на среќа и компјутерите во уплатно-исплатните места;

30. Прогресивен систем е систем кој се состои од еден или повеќе уреди за играње и од соодветна прогресивна надградба;

31. Прогресивна добивка е исплатената вредност на прогресивата по нејзиното активирање;

32. Прогресива е механизам на полнење на прогресивниот фонд со кој е поврзан еден или повеќе уреди за играње и активирање на прогресивна добивка според однапред утврдени правила;

33. РЈР (Progressive jackpot) е броило на пресметковните кредитни поени или вредноста на добивките на прогресивниот систем на поединечен уред за играње исплатени во валута на играње;

34. Регистар е табела на базата на податоци на НИС во која покрај описните податоци се наведени единствените ознаки употребени во табелите на промет и во други табели на НИС кои во НИС ги дефинираат уредите, прогресивните системи, корисници и слични променливи списоци. Во табелите на промет и во други табели регистрите се користат како шифрарници;

35. Резервоар на жетони (horper) е дел од автоматот за игри на среќа во кој се наоѓа залихата на жетони за исплата;

36. Реализација е вредност на примените уплати за учество во играта на среќа намалена за исплатените добивки од играта на среќа;

37. СБР (сметка на безготовинско работење) е единствена сметка на учесникот во игрите на среќа што ја има за безготовинско работење со употреба на картичка за игра во автомат клуб или казино и која учесникот во игрите на среќа ја отворил врз основа на договор со приредувачот на игрите на среќа и на која со намена за играње времено се ставени парите на учесникот во игрите на среќа и парите што ги стекнал во играта;

38. Системска просторија е просторија во која е сместена компјутерската и другата опрема на НИС;

39. TI (Total in) е броило на пресметковни кредитни поени играни на поединечно место за играње;

40. TCL (Ticket clearance) е вкупната вредност на ливчињата утврдена во ВА при празнење на АИС;

41. TO (Total out) е:

а) броило на пресметковни кредитни поени добиени на поединечно место за играње ако АИС на него ги бележи сите исплати и

б) броило на пресметковни кредитни поени добиени на поединечно место за играње и на него непосредно исплатени, ако АИС ги бележи рачните исплати на високи добивки на други броила;

42. Уред за играње е уред на кој се приредуваат игри на среќа (автомат за игри на среќа во автомат клуб и казино и компјутер во уплатно-исплатно место во обложувалница);

43. Фонд на прогресива е паричен фонд што се полни согласно однапред утврдените правила, а на учесникот во играта на среќа му се исплатува при настанот на активирање на прогресивата, делумно или во целост, согласно правилата на играта;

44. H (Horper) е пресметаниот број на жетони во резервоарот (хоперот) на АИС во НИС;

45. CB (Cash-box) е кутија за собирање на жетони, простор во кој се собираат жетоните ставени во АИС кога резервоарот е полн;

46. CI (Coins in) е броило на жетони уплатени во АИС;

47. CL (Coins clearance) е број на жетони утврден во СВ при празнење на АИС;

48. CO (Coins out) значи броило на жетони исплатени од АИС;

49. CTC (Coins to cash-box) е броило на жетони на АИС пренасочени во СВ и кое може да ја вклучува и во жетони искажаната вредност на примените банкноти;

50. CC (Credit cancel) е броило на пресметковни кредитни поени кои за АИС биле исплатени на благајна и не биле заведени во броилата JP или PJP и

51. Шифрарник е табела на базата на податоци на НИС во која покрај описните податоци се наведени единствените кодови (шифри) употребени во прометните и други табели на НИС, кои во НИС ги дефинираат видовите на настани, трансакции, процеси и броила.

Член 3

НИС на приредувачите на игри на среќа го сочинуваат:
- базата на податоци во која се вклучени уредите за играње на интегрираниот информациски систем и податоци за секоја поединечна уплата и исплата;

- апликациите, опремата и датотеките со регулаторните параметри кои обезбедуваат собирање односно внесување на тие податоци;

- апликации кои овозможуваат увид во податоците;

- апликации кои од податоците изготвуваат прегледи, заклучоци и извештаи;

- хардвер и софтвер (апликациите) сместени кај приредувачот на игри на среќа за поврзување со информацискиот систем на Управата за јавни приходи и

- податоци за поединечни уплати и исплати добиени од уредите за играње пренесени во датотеки во XML формат.

Член 4

НИС на приредувачите на игри на среќа се поврзува со информацискиот систем на Управата за јавни приходи со цел да се обезбеди:

- следење и анализирање на процесот на играње на секој поединечен уред за играње;

- увид, избор и преземање на податоците од базите на податоци на НИС и на други записи и нивен пренос преку телекомуникациска врска на информацискиот систем на Управата за јавни приходи;

- утврдување на пресметката на поединечен уред за играње во однос на уплатите и исплатите;

- утврдување на пресметката на поединечен уред за играње според броилата на уплатите во играта и на исплатите од играта;

- утврдување на пресметка на автомат клуб, казино односно на уплатно-исплатните места во обложувалница;

- проверка на веродостојноста на прикажаните пресметки;

- утврдување на соодветноста и усогласеноста на постапките со внатрешните акти со кои се уредува НИС, прописите со кои се уредуваат игрите на среќа и техничките стандарди од областа на информациските системи;

- следење и утврдување на отстапувањата од сертифицираните особини на уредите за играње врз основа на податоците забележани во НИС (процент на враќање, статистика на паднати броеви и др.);

- преглед на сите записи за настани на уредите за играње, за благајничките трансакции поврзани со процесот на играње, за вредностите на броилата, на резултатите од броење, шифрите, регистрите, како и на записи за пристапи до системот, програмите и податоците;

- преглед на дневните и месечните пресметки на уредите за играње како и на дневните и месечните извештаи на благајничкото работење;

- непосредно приклучување од оддалечена локација со компатибилен терминал;

- следење и утврдување на соодветноста на приклучувањето на уредите за играње;

- преглед на сите поединечни уплати и исплати на уредите за играње;

- преземање на податоци за поединечни уплати и исплати добиени од уредите за играње пренесени во датотеки во XML формат и

- увид за евентуална поврзаност и размена на податоци на НИС на приредувачот со други компјутерски системи во земјата и странство.

Член 5

Податоците во НИС на приредувачите на игри на среќа треба да бидат:

- точни и вистинити, и да го отсликуваат фактичкото одвивање на процесот на играње на уредот за играње;

- заштитени од неовластен пристап и

- достапни на Управата за јавни приходи преку телекомуникациската врска со која се овозможува увид, избор и пренос на избраните податоци на компјутерскиот систем (читачки пристап).

Регистри и шифри во НИС**Член 6**

Шифрите на настаните, пораките и броилата кои се бележат во регистрите на НИС треба да бидат унифицирани за сите верзии на истиот систем.

Ако НИС се состои од повеќе функционални делови со одделени регистри односно шифри кои меѓу себе се различни, а се однесуваат на истите уреди, прогресивните системи и игри, во НИС треба да постои единствено поврзување меѓу регистрите или шифрите на поедини функционални делови.

НИС треба да овозможи апликативен преглед и одржување на содржината на регистрите на уредите за играње, прогресивните системи и игрите.

Регистарот на играчи, регистарот на СБР и регистарот на картички за играње треба да бидат дополнително заштитени, чувствителните податоци треба да бидат заштитени од неовластен пристап, критичните податоци (ПИН кодови на картичките, износи на сметки и др.) треба да се чуваат во шифриран облик и да бидат заштитени од неовластена измена.

Чување на податоци во НИС**Член 7**

НИС треба да ги чува сите податоци, дневниците и логовите најмалку за последните 60 дена од денот на записот.

Дневните и месечните пресметки за поединечните уреди за играње, по поединечни видови игри и групно, дневните и месечните благајнички извештаи, депозити, подигања и корекции на состојбата на СБР, НИС треба да ги чува најмалку за последните пет години од датумот на пресметката.

Пресметковен период**Член 8**

Пресметковниот период треба да биде во границите на работното време.

Во НИС треба да биде утврден пресметковниот период и истиот треба да биде заокружен на цел час во рамките на ист работен ден.

Просторни услови на системската просторија**Член 9**

НИС на приредувачот треба да биде сместен во заземна просторија со контролиран пристап. Просторијата треба да биде со посебен влез, заштитена и обезбедена од ризици на кражба, пожар, поплава и други негативни влијанија. Пристап до системската просторија може да имаат само лицата на кои приредувачот ќе им определи право на пристап.

Исправност и синхронизација на датумот и на времето**Член 10**

Во НИС треба да постои механизам за обезбедување на точноста на датумот и времето и синхронизација на истите меѓу одделните функционални делови на НИС и интерфејсите на НИС вградени во уредите за играње.

Отстапување на времето од ставот 1 на овој член не треба да е поголемо од 30 секунди.

Член 11

НИС треба да биде во функција и достапен за следење 24 часа дневно, седум дена во неделата.

По исклучок е дозволено отстапување од времето за функционирање на НИС заради непредвидени дефекти и итни работи на одржување. Времето на нефункционирање на НИС не треба да надмине четири дена во една календарска година.

Пристап на Управата за јавни приходи до НИС**Член 12**

Управата за јавни приходи треба да има непречен пристап до НИС кој ќе овозможи размена на податоци 24 часа дневно, седум дена во неделата.

Член 13

За пристапот на Управата за јавни приходи до НИС на приредувачот се користи VPN MPLS (Virtual Private Network Multiprotokol Label Switching) конекција. Подесувањето на комуникациската опрема се врши во соработка со администраторот на НИС кај приредувачот.

Член 14

Во функција на следење и надзор на НИС, Управата за јавни приходи може да инсталира софтвер за управување и мониторинг на настани кај приредувачите.

Непрекинато напојување**Член 15**

НИС, опремата за поврзување со уредите за играње и опремата за поврзување со Управата за јавни приходи треба да бидат приклучени на системот на непрекинато напојување кој во случај на испад на мрежното напојување овозможува непрекинато функционирање или нормално завршување на работа.

Грешки, дефекти и нефункционирање на НИС**Член 16**

Во случај на нефункционирањето на НИС, односно при дефект или грешка, податоците складирани во НИС треба да бидат зачувани, а по отстранување на дефектот или грешката, НИС треба да овозможи преземање и вчитување на податоците кои во моментот на настанувањето на дефектот или грешката не биле преземени од информацискиот систем на Управа за јавни приходи.

Во случај на дефекти на дел од опремата или на телекомуникациската врска, на интерфејсот на уредите за играње и во случаи кај кои пропишаното бележење на броилата и на настаните на уредите за играње не е можно, а при продолжување на играње на нив би дошло до губење или до неточност на податоците односно до несоодветен запис или неправилности на уредите за играње, до отстранувањето на дефекти треба да се оневозможи играње т.е. уплата на нив. Грешката, дефектот или нефункционирањето на уредот се евидентира во дневникот за работа на НИС.

Член 17

За прекини на работата на НИС се води дневник, во кој треба да бидат внесени следните податоци:

- опис на интервенцијата или на грешката;
- времето кога дошло до интервенција или грешка;
- име и презиме на лицето што ја открило грешката односно дефектот;
- име и презиме на лицето што ја извршило интервенцијата односно отстранило грешката и
- време кога е отстранета грешката односно дефектот.

Поврзување и потребна документација за поврзување на НИС со ИС

Член 18

Приредувачите на игри на среќа за да го поврзат НИС-от со информацискиот систем на Управата за јавни приходи треба да достават:

1. Корисничко упатство на софтверот/ите во НИС.
2. Техничка документација на НИС која ги содржи следните податоци:
 - локацијата (адресни податоци) каде се наоѓа НИС на приредувачот на кој се поврзани сите уреди за играње;
 - податоци за производителот, назив, вид и верзија на НИС;
 - податоци за лицето одговорно за функционирањето на НИС и за лицето за контакт од приредувачот;
 - конкретна листа на уреди за играње, податоци и програми до кои Управата за јавни приходи пристапува и кои на Управата за јавни приходи и обезбедуваат реализација на исполнувањето на барањата од Правилникот;
 - список на сите датотеки кои содржат конфигурациски параметри, вклучително имињата, точната локација, датумите на датотеките, нивните големини и краток опис на функционалноста;
 - податоци за пристап на Управата за јавни приходи до НИС кои ги вклучуваат ИП адресата на рутерот, ИП адреси на серверите до кои се пристапува, ИП адреса на огнениот ѕид (firewall) доколку го има, имињата на инстанците на базите на серверите до кои се пристапува, наведување на TCP и UDP порти преку кои се врши пристап до базите, имињата и локацијата на програмите за пристап на Управата за јавни приходи и на евентуалните други податоци потребни за спроведување на пристапот и на поврзувањето;
 - опис на опремата од членот 13 од правилникот која на страната на приредувачот на игри на среќа е потребна за изведување на пристапот;
 - опис на оперативните системи на серверите во НИС и назив на производител на базата на податоци и структура на податоците на базата и
 - податоци за пресметковниот период на приредувачот.

Доколку приредувачот изврши измени на корисничките упатства на НИС треба до Управата за јавни приходи да достави и техничка документација за измените во НИС.

Доколку приредувачот изврши измени на НИС треба до Управата за јавни приходи да достави:

- измени на техничката документација или изменета техничка документација;
- опис на функционалните измени и на измените што се однесуваат на оперативниот систем или системот за управување на базата на податоци, програмите, протоколите и комуникациите кои влијаат на структурата, содржината, исправноста, веродостојноста, доверливоста и пристапноста на податоците и
- опис на измените во структурата на податоците на базата.

Член 19

Приредувачот на игри на среќа во обложувалница покрај документацијата наведена во член 18 од овој правилник треба да доставува и:

- податоци за оперативните системи и апликативниот софтвер кој е во употреба;

- податоци за начинот на поврзување на компјутерот/ите од уплатните места со НИС и
- податоци за процесот на ажурирање на податоците во базата на податоци.

Член 20

Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб и казино покрај документација наведена во член 18 од овој правилник треба да доставува и:

- податоци за апликативниот софтвер кој е во употреба;
- податоци за начинот на поврзување на АИС со НИС и
- податоци за процесот на ажурирање и техничките карактеристики на базата на податоци.

Кориснички пристап до НИС

Член 21

Корисничкиот пристап до податоците, дневниците и логовите треба да се врши преку програмите на НИС.

Корисниците можат да пристапуваат до НИС само преку системската програмска опрема за пријавување и авторизација на пристапот која треба да биде одделно заштитена од неовластени пристапи и зафати, не треба да се исклучи или заобиколи. Сите табели со лозинки во базата на податоци треба да се чуваат во шифриран облик во заштитени датотеки, пристапни само за системот за пријавување, авторизација и администрација.

Член 22

Корисниците имаат пристап до НИС само преку системот на индивидуална пријава. Корисничкото име треба да е единствено и да го дефинира корисникот.

Може да се употребуваат и групни кориснички имиња за потребите на одржување или надзор од оддалечена локација, ако со системот на пријавување на оддалечената локација е обезбедена единствена идентификација на корисникот.

Член 23

Во врска со корисничкиот пристап, НИС треба да бележи:

- пријавување и одјавување на корисниците (датум, време, корисник, влезна точка);
- неуспешни обиди на пристап (датум, време, корисник, влезна точка);
- пристап или обид за пристап до НИС преку мрежа односно преку комуникациски линии (датум, време, влезна точка) и
- обиди на корисници за вршење на неовластени активности (датум, време, корисник, влезна точка).

Пренесувања на податоци на други системи

Член 24

Податоците собрани во НИС може да се пренесуваат на други компјутерски системи или во други бази на податоци, но не и обратно.

Пристап до податоци, програми, логови

Член 25

Администраторот на НИС доделува овластувања за пристап во зависност од задолженијата на корисникот. Корисникот има пристап само до податоците и програмите на НИС за кои е задолжен и кои му се потребни за вршење на неговата работа на начинот кој одговара на неговите овластувања.

Рачно внесување и корекции во базата на податоци на НИС

Член 26

Сите рачно внесени податоци што се впишуваат во базата на податоци вклучително и исправките треба да се бележат така што од записот да се гледа кога и кој ги внесувал. Кај промените треба да се гледаат и старата и новата вредност, а кај промените на СБР и причината за корекција и лицето кое ја авторизирало.

Во базата на податоци треба да постои систем кој води целосна историја на сите измени. До структурите во кои се води ваквата историја, системот, односно сите корисници треба да имаат само привилегии за внесување (insert), а да немаат привилегии за бришење (delete), измени (update) или читање (select, read). Исклучок од ова правило е само администраторот на базата на податоци.

Други програмски (софтверски) алатки во НИС

Член 27

Инсталација и употреба на други програмски алатки за администрација на податочната база на НИС кои овозможуваат пристап до податоците се врши само доколку:

- ги употребува само персоналот овластен за администрирање на базата на податоци;
- употребата на алатките се бележи;
- во случај на зафат во податоците на системот остануваат ревизиски траги и
- постои внатрешна контрола на проверување на употребата на алатките и на прегледување на ревизиските траги кое овозможува откривање на зафати во податоците.

Не треба да се инсталираат и употребат други програмски алатки за непосреден пристап до базата на податоци на НИС кои овозможуваат бришење, менување, додавање или вметнување на податоци.

Пресметковен модел на АИС

Член 28

За секој АИС треба да постои пресметковен модел во НИС. Пресметковниот модел треба да овозможува правилно пресметување на АИС врз основа на забележаните броила на уплати во игри и на броила на исплати од игри.

Регистар на АИС

Член 29

НИС треба да води регистар на АИС во кој се впишани:

- единствениот идентификациски број на автомат клубот и казиното;
- единствен идентификациски број на АИС и
- датум и време за почетокот на важност.

Член 30

НИС треба да води хронологија на измените во регистарот на АИС каде што кон записите од регистарот е додаден датумот и времето на измената.

Број за евиденција на АИС

Член 31

При вклучувањето во НИС, АИС во деловната единица добива единствена идентификација (број на евиденција) која ја задржува за сето време на употреба. Единствената идентификација треба во НИС да овоз-

можува следење на АИС без оглед на подоцнежните менувања на конфигурациите, на надградби, на зафати за одржување и преместување на АИС.

Поврзаност на НИС со АИС

Член 32

НИС со АИС комуницира според програмскиот протокол кој е заеднички за НИС и за АИС и кој на НИС му овозможува собирање на податоци без загуба и без грешки во реално време. На тој начин треба да се собираат податоците за вредностите на апсолутните електронски броила за пресметување, за одигран број на игри и други податоци.

НИС треба да обезбеди правилно бележење на бараните електронски броила вклучително и тогаш кога на АИС ќе му се исклучи напојувањето или ако се прекине врската меѓу интерфејсот на АИС и серверот на НИС. При исклучено напојување на АИС или при прекината врска со АИС, кога серверот на НИС не може да ги отчитува бараните периодични броила од АИС, треба да се забележат последно отчитаните вредности на броилата. Во случај да интерфејсот на АИС при прекинувањето на врската со серверот на НИС не може повеќе да обезбеди правилно бележење на броилата и на настаните од член 33 став 1 од овој правилник, треба да ја блокира работата на АИС.

Комуникацијата со АИС во безготовинското работење кај валидација на ливчињата и на картичките за играње и со опремата која за таа намена е инсталирана на АИС и во багајните треба да се одвива на безбеден и заштитен начин.

Бележење на броила и настани

Член 33

НИС кај АИС треба:

- 1) да ги следи и во дневникот на настани да ги бележи сите настани на поединечниот АИС и тоа:
 - добивка (датум, време, број на пресметковни кредити, износ, АИС);
 - добивка ЈР (датум, време, број на пресметковни кредити, износ, АИС);
 - добивка РЈР (датум, време, износ, АИС, идентификација на прогресивата);
 - бришење на кредитот СС (датум, време, број на пресметковни кредити, износ, АИС);
 - барање за рачна исплата (датум, време, број на пресметковни кредити, износ, АИС);
 - прием на банкнота (датум, време, износ, АИС);
 - прием на ливче (датум, време, идентификациски број на ливчето, вид на ливче, износ, АИС);
 - издавање на ливче (датум, време, реден број на ливчето на АИС, идентификациски број на ливчето, вид на ливче, износ, АИС);
 - прием на картичка за играње (датум, време, АИС, број на картичка);
 - одбивање на картичка за играње (датум, време, АИС, број на картичка, причина);
 - временна блокада на картичката за играње (датум, време, АИС, број на картичка);
 - отстранување на картичката за играње (датум, време, АИС, број на картичка);
 - пренос на пари од сметката на играчот на АИС кај безготовинското работење (датум, време, износ, АИС, број на СБР);
 - пренос на кредитот од АИС на сметката на играчот кај безготовинското работење (датум, време, износ, АИС, број на СБР);
 - грешка при пренос на или од СБР на играчот кај безготовинското работење (датум, време, АИС, број на картичка, причина);

- полнење на АИС (датум, време, број на жетони при полнење, АИС);

- празнење на СВ (датум, време, очекуван број на жетони при празнење на СВ, АИС),

- празнење на резервоарот за жетони (датум, време, очекуван број на жетони при празнење на резервоарот на жетони, АИС) и

- празнење на ВА (датум, време, очекуван број на банкноти, очекуван износ на банкноти, АИС).

2) да ја следи вредноста на броилата на АИС по места за играње и тоа:

- секоја промена на состојбата на броилата на пресметковниот модел (Т1, Т0, ЈР, РЈР), на броилата СС, СО, СТС и GM на АИС и пресметаната состојба на бројот на жетони во резервоарот (хоперот Н);

- секоја промена на броилата на примачот на банкноти (вкупен број на банкноти, вкупна вредност на банкноти и вкупна вредност на примените ливчиња);

- секоја промена на броилата на печатарот на ливчиња (вкупен број на издадени ливчиња, вкупна вредност на издадени ливчиња) и

- секоја промена на броилата на безготовинскиот пренос на средства (АFTI, АFTO).

3) да го следи и бележи зголемувањето на вредноста на фондот и на нивоата на прогресивата (датум, време, ID на прогресивата, износ);

4) да ги следи сите состојби на поединечен АИС и да ја внесува секоја промена на состојбата во дневникот на настани и тоа:

- вклучувањето на напојувањето (датум, време, АИС, состојба);

- исклучувањето на напојувањето (датум, време, АИС, состојба);

- воспоставувањето на поврзувањето на АИС во НИС (датум, време, АИС, состојба) и

- прекинувањето на поврзувањето на АИС во НИС (датум, време, АИС, состојба).

5) да ги следи и бележи во дневникот на настани сите зафати во АИС (дури ако АИС нема напојување) и тоа:

- отворањето на врати на АИС, ВА (датум, време, АИС, врата, состојба) и

- затворањето на врати на АИС, ВА (датум, време, АИС, врата, состојба).

6) да ги детектира и бележи другите значајни настани и грешки на АИС во случај АИС да ги јавува и тоа:

- бришењето на броила (датум, време, АИС);

- измената на конфигурациите (датум, време, АИС, опис) и

- грешка откриена при функционирањето (датум, време, АИС, код на грешката, опис).

Записите во дневникот на настани од точките 1, 4, 5 и 6 од ставот 1 на овој член покрај податоците наведени кај поединечните настани треба да содржат и единствена редна ознака на записот.

Член 34

НИС треба апсолутните вредности на електронските броила од членот 33 точка 2) алинеја 1 од овој правилник да ги отчита и да ги бележи во дневникот за попис на броилата периодично на цели часови, на крајот на пресметковниот период и на значајните настани на АИС. Значајни настани се: добивка, ЈР, СС, РЈР, отворање на врати на АИС, празнење на резервоарот за жетони и празнење на резервоарот на банкноти. Се бележи датумот, времето, АИС, настанот и броилата: Т1, Т0, СС, ЈР, РЈР, СТС, броило на вкупна вредност на банкнотите и GM.

Прогресивен систем и регистар на прогресиви

Член 35

НИС треба да содржи регистар на прогресивите со податоците за конфигурацијата на секој одделен прогресивен систем кои треба да овозможуваат проверување на висината на прогресивната добивка врз основа на броилата на АИС забележани во НИС.

Регистарот на прогресиви вклучува:

1) единечна ознака на прогресивата (ID на прогресивата);

2) податоци за карактеристиките на прогресивата и тоа:

- вид (С = сопствена, З = заедничка);

- тип (И - добивката ја одредува исходот од играта, К - добивката ја одредува контролерот, ИК - добивката е комбинација на исходот од играта и на случајниот процес на контролерот);

- фонд (ознака на фондот) и

- ниво (број на нивото);

3) почетна вредност;

4) основен процент на зголемување (раст);

5) гранична вредност;

6) процент на раст по надмината граница на вредноста;

7) процент на раст на сокриена прогресива;

8) име на прогресивата;

9) датум и време на почетокот на важноста и

10) датум и време на престанокот на важноста или ознака дека прогресивата повеќе не е активна.

Член 36

НИС треба да го запишува настанот на сите прогресивни добивки кои надминуваат износ од 10.000 денари. Запишување на пониските прогресивни добивки е потребно само кај добивките кои не се запишуваат на пресметковните броила на АИС.

НИС треба да запишува зголемување на вредноста на фондот на прогресивата за секој цел час и на крајот на пресметковниот период за сите прогресивни системи кај кои прогресивните добивки не се запишуваат на пресметковните броила на АИС. Се бележат и датумот, времето, ID на прогресивата и износот.

Член 37

АИС може да биде вклучен само во еден прогресивен систем.

Во прогресивен систем можат да бидат вклучени само АИС кои можат да обезбедат бележење на висината на фондовите, на нивоата на прогресивата и да го соопштуваат настанот на прогресивната добивка во НИС. АИС вклучени во прогресивен систем со повеќе фондови и нивоа треба покрај висината на добивката да го соопштуваат и фондот и нивото во НИС (идентификација на прогресивата: ID на прогресивата, ознака на фондот, број на нивото).

Електромеханички АИС

Член 38

За електромеханичките АИС во НИС покрај настаните утврдени во член 33 од овој правилник треба да се бележат и:

- подигањето и спуштањето на капакот за заштита од непосреден пристап до електромеханичкиот генератор на случаен губиток односно губење на електромеханичкиот дисплеј (датум, време, АИС, настан) и

- губитокот од играта кај електромеханичкиот генератор на случаен губиток (датум, време, АИС, ознака на електромеханичкиот генератор, исход од играта).

Во случај кога кај електромеханичките АИС се бележат податоците од ставот 1 на овој член за секое место на играње, податоците за датумот и времето што се однесуваат на ист настан треба да бидат идентични.

Член 39

За електромеханичкиот АИС треба НИС да забележи секоја одиграна игра заедно со влогот и добивката на поединечното место за играње (датум, време, АИС - место за играње, ознака на електромеханичкиот генератор, влог, добивка).

Измени во регистрите при извршени измени во АИС

Член 40

При извршена измена на карактеристиките на АИС, при преместувањето на АИС, при негово отстранување или при поставување на нов АИС треба пресметковниот модел, регистарот на АИС, хронологијата на регистарот на АИС и регистарот на прогресивата треба да биде усогласен со измените веднаш по завршената измена. Податоците во тие регистри треба точно да го даваат датумот и времето на престанокот на важноста на старите и на почетокот на важноста на новите карактеристики на АИС односно на прогресивните системи.

Кај измените на податоците и на регистрите од ставот 1 на овој член:

- во АИС во пресметковниот ден смее да има само една листа на важечките вредности;
- во еден пресметковен ден за АИС во сила може да биде само еден пресметковен модел и
- новонаместениот АИС треба да добие нова единствена интерна ознака во НИС.

Извршените измени во регистрите од ставот 1 на овој член не смеат да влијаат на правилноста на приказот на претходните податоци забележани во НИС.

Безготовинско работење

Член 41

При отворањето на СБР и при првото издавање на картичка за играње на играчот треба во НИС за безготовинско работење да ги забележи следните податоци:

- бројот на доделената СБР;
- датумот и времето на отворањето на СБР;
- месецот и годината на истекувањето на важноста на СБР;
- бројот на издадената картичка за играње;
- датумот и времето на издавањето на картичката за играње;
- статусот на важноста на картичката за играње и
- заштитниот код за употреба на картичката за играње (ПИН) во шифриран облик.

При поништување на картичката за играње во делот од НИС за безготовинско работење, во делот кој се однесува на картичките за играње, треба да ја обележи картичката како неважечка и да забележи најмалку датум и време на поништувањето.

Ако картичката за играње содржи и податоци за состојбата на пари во СБР, состојбата на парите забележана на неа треба да се совпаѓа со состојбата на парите забележани во НИС. Употребата на картичката за играње кај која забележаната состојба на СБР не одговара на состојбата забележана во НИС треба да се блокира.

Извештаи од автомат клубови и казина

Член 42

НИС треба да содржи програми за изработка на дневните и месечните извештаи за уплатите и исплатите поврзани со процесот на играње и тоа заеднички извештаи и извештаи по АИС, односно места за играње.

НИС треба да ги содржи програмите за изготвување на дневните и месечните извештаи за пресметка врз основа на електронски броила на пресметковниот модел забележани во НИС и тоа заеднички извештаи и извештаи по АИС.

НИС треба да содржи програми за изготвување на дневните и месечните извештаи за работењето со уплатни и исплатни средства забележани во НИС и тоа заеднички извештаи и извештаи по АИС.

Дневните и месечните извештаи треба да бидат затворени и дефинитивни најдоцна за шест часа од завршувањето на пресметковниот период.

НИС треба да ги содржи програмите за изготвување на периодични пресметки од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, кај кои во барањето за изготвување на извештај се утврдува периодот на известување прецизно на пресметковниот период.

НИС треба да содржи програма за изготвување на периодичен извештај за функционирање на АИС кој покрај податоците за периодот ги вклучува и идентификациите на АИС, износот на уплатите со средства за уплата, износот на полнење, износот на празнење, износот на рачни исплати, износот на исплати со исплатни средства, износот на пресметка (win), теоретскиот процент на враќање, фактички процент на враќање. Наместо процентот на враќање извештајот може да содржи процент на задржување (hold).

НИС треба да содржи програма за изготвување на детални дневни и месечни извештаи за корекциите од рачно внесените податоци што се пишуваат во базата на податоци.

Регистар на компјутери

Член 43

НИС треба да вклучува регистар на компјутерите во уплатно-исплатните места во кој се впишани следните податоци:

- единствениот идентификациски број на уплатно-исплатното место и
- единствениот идентификациски број на компјутерот.

Член 44

НИС треба да води хронологија на измените во регистарот на компјутерите каде што кон записите од регистарот е додаден датумот и времето на измената.

Број за евиденција на компјутерите

Член 45

При вклучувањето во НИС компјутерот во уплатно исплатно место во обложувалница добива единствена идентификација (број на евиденција) која ја задржува за сето време на употреба. Единствената идентификација треба во НИС да овозможува следење на компјутерот во обложувалница без оглед на подоцнежните менувања на конфигурациите, надградби на софтвер и хардвер, зафати за одржување и преместување на компјутерот.

Поврзаност на НИС со компјутерите**Член 46**

НИС на обложувалниците со компјутерите во уплатно/исплатните места комуницира според комуникациски протоколи кои на НИС му овозможуваат собирање на податоци без загуба и без грешки во реално време. На тој начин треба да се собираат податоците за вредностите на уплатите и исплатите, сериски број на тикетот, код на тикетот (доколку има), датум и време на уплата на тикети и исплата на добитните тикети и други податоци. Во случај кога има прекин на врската помеѓу компјутерот/ите и НИС на приредувачот на игри на среќа треба да се забрани секаква уплата и исплата од тој/тие компјутер/и.

Комуникацијата на компјутерот со НИС на приредувачот треба да се одвива на доверлив, безбеден и заштитен начин.

Извештаи од обложувалници**Член 47**

НИС треба да содржи програми за изработка на дневните и периодичните извештаи за уплатите и исплатите од секој компјутер поединечно како и збирни извештаи од сите компјутери во едно уплатно-исплатно место.

НИС треба да овозможи генерирање дневен и периодичен извештај за добитните тикети и исплатените тикети од добитните тикети.

НИС треба да содржи програма за изработка на вкупен збирен извештај на месечна основа за вкупно примените уплати и вкупно исплатените добивки од сите компјутери во рамките на сите уплатно-исплатни места на приредувачот на игри на среќа.

НИС треба да изготвува дневен извештај за сторнирани тикети со податок за датум и време на уплата, висината на износот на уплатата, како и време на извршено сторнирање.

Дневните извештаи треба да бидат достапни за информацискиот систем на Управата за јавни приходи најдоцна за шест часа од завршувањето на пресметковниот период.

Член 48

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-34799/6
5 декември 2012 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3790.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за формата и содржината, вредноста, начинот на издавање, подигање, повлекување од употреба, како и формата и содржината на евиденцијата за употребените адвокатски маркички („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/12), е направена грешка поради што се дава следната

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА, ВРЕДНОСТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПОДИГАЊЕ, ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД УПОТРЕБА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА УПОТРЕБЕНИТЕ АДВОКАТСКИ МАРКИЧКИ

Во основот во заградата наместо бројот “16” треба да стои бројот “84”.

Бр. 20-15546/6
11 декември 2012 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува **10.100,00 денари**.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: **15 дена**.
Жиро-сметка: **300000000188798**.
Депонент на **Комерцијална банка, АД - Скопје**.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје**.

ISSN 0354-1622



2012157